

Гарнитура насадни клучеви во SOS влошка за алат

964/47SOS



Profiles




Product features












- Димензија на влошката : 564 x 364 x 30 mm
- Компатибилни со фиоките на Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus и Hercules (предните фиоки)


Гарнитурата вклучува:

- 11 x насаден клуч 1/4" , 12 аголен (article 188/2 12P) dim. 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- 18x насаден клуч имбус прихват 1/4"; имбус (артикл 187/2HX dim. 3, 4, 5, 6, 7), TX профилен (артикл 187/2TX dim. TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40), крстач (артикл 187/2PH dim. PH 1, PH 2), плоснат (артикл 187/2SL dim. 0.8x4, 1,0x5,5, 1,2x7)
- 1 x Двонасочна крцкалка 1/4"
- додатоци 1/4" : 1x лизгачка Т-рачка, 2 x продолжена шипка (55,150мм) , 1x универзална спојка
- 1 x вртлива рачка 1/4"
- 20 x насаден клуч 1/2" , 6 аголен (артикл 190/1 6P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32
- 1 x Двонасочна крцкалка 1/2"

- додатоци 1/2" : 1x лизгачка Т-рачка, 2 x продолжена шипка (125,250мм) , 1x универзална спојка
- 4 x избивачи (артикл 641/6) дим. 3,4,5,6
- 1 централен обележувач (артикл 642/6) со димензија 5
- 2 x пловнати секачи (артикл 660/6) дим. 150,200



| Product name | SKU | Article | Dimensions | Quantity |
|--|---|------------|--|----------|
| Гарнитура насадни клучеви во SOS влошка за алат | 623988 | 964/47SOS | - | 67 |
| Насаден клуч прихват 1/4", 6 аголен |  | 188/2 6p | 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 11 |
| Насаден клуч инбус прихват 1/4" |  | 187/2HX | 3, 4, 5, 6, 7 | 5 |
| Насаден клуч крстач прихват 1/4" |  | 187/2PH | PH 1, PH 2 | 2 |
| Насаден клуч пловнат 1/4" |  | 187/2SL | 0.8 x 4, 1,0 x 5,5, 1,2 x 7 | 3 |
| Насаден клуч со TX профил прихват 1/4" |  | 187/2TX | TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40 | 8 |
| Двонасочна крцкалка 1/4" |  | 188.1/1ABI | 1/4" | 1 |
| Т рачка 1/4" |  | 188.3/2 | 1/4" | 1 |
| Продолжеток 1/4", долг |  | 188.4/2 | 1/4"x150, 1/4"x55 | 2 |
| Кардански зглоб 1/4" |  | 188.6/2 | 1/4" | 1 |
| Продолжеток-одвртка со рачка 1/4" |  | 188.8 | 1/4" | 1 |
| Насаден клуч прихват 1/2" |  | 190/1 6p | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 | 20 |
| Двосмерна крцкалка 1/2" |  | 190.1/1ABI | 1/2" | 1 |
| Т Рачка - 1/2" |  | 190.3/1 | 1/2" | 1 |
| Продолжеток со топчест завршеток од 1/2" | | 190.4/1S | 1/2"x125, 1/2"x250 | 2 |
| Кардански зглоб од 1/2" |  | 190.6/2 | 1/2" | 1 |
| Избивач |  | 641/6 | 3, 4, 5, 6 | 4 |
| Централен обележувач - точкало |  | 642/6 | 5 | 1 |

| Product name | SKU | Article | Dimensions | Quantity |
|----------------------------------|---|-------------|------------|----------|
| Плоснат секач |  | 660/6 | 150, 200 | 2 |
| SOS влошка за алат за 964/47ASOS | | VL964/47SOS | 564x364x30 | 1 |

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција